

"МОИТЕ МОЛИТВИ СЕ ЗА САКАНИОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД"



"Свети Кирил и Методиј" се мост во европската традиција. Тоа е ставот кој премиерот Владо Бучковски и поглаварот на Римокатоличката црква папата Бенедикт Шеснаесетти го искажаа на средбата во Ватикан, по повод манифестацијата "Македонија во чест на Свети Кирил".

Македонската делегација по 35. пат организирано се поклониле пред моштите на сесловенскиот просветител во базиликата на римската црква "Свети Климент", оддавајќи му почит на грандиозното дело на браќата Кирил и Методиј.

"Инспириран од Вашата бесценета религија и културно наследство, сакам да Ве уверам дека моите молитви се за саканиот македонски народ" - порача папата Бенедикт Шеснаесетти.

На аудиенцијата премиерот Бучковски на папата му подари икона "Света Богородица", рачно изработена во Охрид.

ПАРИ ОД УНИЈАТА ЗА МАКЕДОНИЈА?

Шефовите на дипломатите на ЕУ, како што јавува "Бета" разговарале за насоките за Буџетот на ЕУ за периодот 2007-2013 година, а во рамките на тоа ќе се разгледува и можноста за паричната поддршка за новите членки. Постои можност и Македонија како потенцијален кандидат да добие дел од парите. Министрите на ЕУ во рамките на



расправата за Буџетот треба да ги разгледаат и парите кои Унијата ќе им ги даде на кандидатките за членство, Турција и Хрватска, со можност и Македонија, но и другите земји од Западен Балкан, како потенцијални кандидати, да влезат во групата држави кои ќе добијат парична помош. Во Нацрт - буџетот на ЕУ за 2007-2013 година предвидено е да се издвојат повеќе од 13 милијарди евра за кандидатите и потенцијалните кандидати за членство.

ЗНАЧАЕН ЈУБИЛЕЈ ЗА ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУТ "МАКЕДОНИЈА"

Градежниот институт "Македонија" од Скопје со пригодна свеченост го прослави значајниот јубилеј - 30 години постоење.



За јубилејот говореше генералниот директор Атанас Ристовски, кој нагласи дека Градежниот институт веќе три децении со гордост го носи името "Македонија", како специјализирана институција од областа на инженерските активности, преку истражување, планирање и унапредување на градежништвото и со примена на нови светски технологии.

CALL ЦЕНТАР НА СТОПАНСКА КОМОРА



Call контакт центарот на Стопанска комора на Македонија, кој почна со работа, овозможува заинтересираните со бирањето на 15 0 15 бројот да дојдат до сите информации потребни за деловно работење во земјата и со странство.

Обучен тим комуникатори при Комората ќе ги обезбедува бараните податоци во рок од половина час, по што операторите ќе вршат и проверки за воспоставените контакти и разменетите информации. Создавањето на новиот комуникациски центар се предвидува да овозможи навремено, точно и прецизно информирање на членките на Комората, а со тоа и поуспешно деловно функционирање. Стопанската комора на Македонија во настојувањата да го промовира значењето на Call центарот во деловното работење на стопанствениците организираше низа активности, а беше презентираан и процесот на организирањето на членките на Комората во нов Клуб наречен M2M (членки за членките).

ВО ЧЕСТ НА КРАЛИ МАРКО



Неодамна во ресторанот "Ореов лад" беше презентирани содржината на порталот www.kralemarko.org.mk. При тоа, беа презентирани фотографии на Милан Џинго, проспект на Кањон Матка, туристички програми Крали Марко, сувенири Крали Марко од Мери Аницин. Децата од основното училиште "Љубен Лапе" одиграа дел од претставата "Крали Марко", а на крајот беше овозможена дегустација на храна Крали Марко.

НАЈУБАВ МАКЕДОНСКИОТ ШАРПЛАНИЕЦ



Гордоста на Македонија, нашиот шарпланинец ни го осветли образот на Балкан и во Европа. Одгледувачницата за шарпланинци "КЕФ", чии сопственици се браќата Владимир и Кирчо Крстевски од Куманово, имаат за што да раскажуваат. Оваа година на Балканското првенство на сите раси кучиња во Софија, Бугарија, нивната женка Ванда стана по втор пат балкански шампион. Во Ниш,

СиЦГ истата женка Ванда од "КЕФ" стана државен првак на СиЦГ во класа 18-24 месеци старост. Исто така, во Дортмунд, Германија се одржа ВДХ Европско првенство на сите видови расни кучиња, на кое беа пријавени 5.818 кучиња од повеќе држави. Меѓу шарпланинците учесници беше и нашиот Медо од "КЕФ", кое како мало беше продадено во Германија на господинот Раиф Домузети. Во класа на млади, Медо стана млад европски првак, а за крај кога требаше да се избере најубав шарпланинец учествуваа сите победници во своите категории, класа на млади машки и женски, класа на зрели машки и женски и класа на шампиони машки и женски, Медо беше прогласен за најубав шарпланинец на Европското првенство во Дортмунд 2005 година.

ПЕДЕСЕТ ГОДИНИ НА ГИМНАЗИЈАТА "ОРЦЕ НИКОЛОВ"



Скопската гимназија "Орце Николов", во Универзалната сала, го прослави 50-годишниот јубилеј. Меѓу познатите актери, спортисти и политичари кои матурирале во оваа гимназија се Милчо Манчевски, Дејан Лилиќ, Кирил Поп Христов, Борис Трајанов, Снежана Стамеска, Ставре Џиков, Ферид Мухиќ, Александар Прокопиев. Горди што биле дел од најдобрата гимназија на сите времиња, поранешните средношколци раскажуваа спомени за времето кога се капеле во Вардар, како се бореле за слободни денови на популарните гимназијади и за периодот кога другарството вредело сè.

На манифестацијата со свои точки се претставија Ристо Самарџиев, Златко Аревски-Арчи, Нино Леви, Викторија Ангушева, а познатиот тенор Борис Трајанов изведе две арии. Прodefилираа и нашите познати манекенки Маја Лазаревска, Марија Васиќ, Елена Петровска и Тања Вукобрат од студиото "Црнокрак". Со свои точки се претставија и сегашните ученици во гимназијата.

УЧЕНИЧКИ ЛИКОВЕН НАТПРЕВАР



CHILDREN ART CENTER - SKOPJE CITY ART TEACHER'S ASSOCIATION, SKOPJE REPUBLIC OF MACEDONIA

Градското здружение на ликовните педагози – Скопје, односно Детскиот ликовен центар организираше јавен градски ученички ликовен натпревар - хепенинг во чест на селовенските просветители, браќата Свети Кирил и Методиј. На оваа традиционална ликовна средба на Плоштад Македонија се натпреваруваа 100 најталентирани ученици од основните училишта, како и гости-ученици од ДСУПУ "Лазар Личеноски". Учесниците сликаа на теми од животот на младите, а при тоа користеа темперни бои, акварел, туш и перце, пастел и други материјали за работа.